

Обука за градење на капацитетите и менторска програма за млади новинари во областите на справување со минатото, меѓукултурен дијалог и транзициско новинарство

24 – 26 ноември, 2021

Агенда

24 ноември, среда

до 12:30 ч. *Пристигнување на учесниците и сместување*

13:00 – 14:00 Ручек

14:00 – 14:45 **Вовед и запознавање**

*Воведна активност за запознавање на учесниците и обучувачите
Претставување на тековните проекти и работата на РИКО*

14:45 – 15:00 Кафе пауза

15:00 – 16:30 **Модул 1: Транзициско новинарство, прв дел**

Транзициско новинарство и конфликтни општества

Дискусија: Споредба на слични конфликти со различни решенија

16:30 – 17:00 Кафе пауза

17:00 – 18:30 **Модул 1: Транзициско новинарство, втор дел**

*Медиумот како алатка за изнаоѓање на интеркултурен дијалог во
конфликтни општества*

Дискусија: Искуства од пракса

19:30 Вечера

25 ноември, четврток

10:00 – 10:30 Вовед во темата и сумирање на заклучоците од претходниот ден

10:30 – 12:00 **Модул 2: Човековите права и медиумите, прв дел**

Човековите права во теорија и пракса

Задача: Краток прашалник во врска со елементи за идентификација

12:00 – 12:30 Кафе пауза

12:30 – 14:00 **Модул 2: Човековите права и медиумите, втор дел**

Потребата од малцински права во мултикултурни општества

Дискусија: Дефинирање на македонското општество.

Причини за конфликт или развој?

14:00 – 15:00 Ручек

15:00 – 16:30 **Модул 3: Главните елементи во една вест, прв дел**

Агол, техники и начин на пишување

Дискусија

16:30 – 17:00 Кафе пауза

17:00 – 18:30 **Модул 3: Главните елементи во една вест, втор дел**

*Претставување на конкретни случаи и примери од минатото
Протести, конфликти, општествено-чувствителни теми*

Дискусија

19:30 Вечера

26 ноември, петок

10:00 – 10:30 Вовед во темата и сумирање на заклучоците од претходниот ден

10:30 – 12:00 **Модул 4: Новинарството во пракса, прв дел**
Учење преку интерактивна сесија

12:00 – 12:30 Кафе пауза

12:30 – 14:00 **Модул 4: Новинарството во пракса, втор дел**
Објективност и избор на извори
Како да се избере соодвениот речник за известување?

Дискусија: Идеи за конкретни теми на кои може да се работи

14:00 – 15:00 Ручек

15:00 *Заминување на учесниците*